

Службен весник на Република Македонија

Број 54

3 април 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2020. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – олово, цинк, злато, сребро и бакар на Друштвото за енергетика РИ ЕНЕРГЕТИКА ПЕЛА ДОО Скопје на локалитетот “Луке“, општина Крива Паланка	3	2026. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со класи на намена Г2, Г3 и Г4 – лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта КО Градошорци-вон г.р. општина Василево	5
2021. Одлука за престанок на користењето на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија....	3	2027. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б3-големи трговски единици КО Оровник општина Охрид	5
2022. Одлука за давање на согласност за пренос на удел	3	2028. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје.....	6
2023. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б2-здравство и социјална заштита КО Катланово општина Петровец	4	2029. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје	6
2024. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина.....	4	2030. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје	6
2025. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	5		

	Стр.		Стр.
2031. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за осигурување на депозити	7	2050. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје.....	17
2032. Одлука за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување за депозити за 2014 година.....	7	2051. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за правда - Управа за водење на матични книги.....	17
2033. Одлука за потврдување на Финансиски план на Фондот за осигурување за депозити за 2015 година.....	7	2052. Одлука за бесплатно отстапување на одземена стока на Министерството за труд и социјална политика	17
2034. Одлука за давање согласност на Годишен извештај за работата на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2014 година	7	2053. Одлука за давање на согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Кабинетот на претседателот на Република Македонија.....	17
2035. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите – дел од Домот на АРМ Скопје	7	2054. Одлука за давање на согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за управување со одземен имот	18
2036. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 4 „Требовље“ на користење- концесија	8	2055. Одлука за давање на согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје.....	18
2037. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.1 „Стровија“ на користење- концесија	8	2056. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Чаир.....	18
2038. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 2 „Влаина“ на користење- концесија	9	2057. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основен суд Скопје I Скопје	18
2039. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.3 „Голак“ на користење - концесија.....	9	2058. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за иселеништво.....	18
2040. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.4 „Бигла“ на користење - концесија.....	9	2059. Одлука за предавање на недвижност – градежно земјиште во владение на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј од Битола	19
2041. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.5 „Вратиславци“ на користење- концесија.....	10	2060. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Мамутчево Општина Велес	19
2042. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.6 „Киселица“ на користење- концесија	10	2061. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	19
2043. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.1 „Полаки“ на користење- концесија	11	2062. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	20
2044. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.2 „Главовица“ на користење- концесија	11	2063. Решение за именување в.д. членови на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот...	20
2045. Одлука за поништување на постапката за доделување- концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Велешта“	12	Огласен дел.....	1-44
2046. Одлука за поништување на постапката за доделување- концесија на дивечот во ловиштето бр. 5 „Бања“ ..	12		
2047. Одлука за поништување на постапката за доделување- концесија на дивечот во ловиштето бр. 6 „Подлог“	12		
2048. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Кочани и Струга	13		
2049. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на брана и акумулација Конско со придружни објекти КО Конско општина Гевгелија	13		

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2020.**

Врз основа на член 42 став (14) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 31.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОЛОВО, ЦИНК, ЗЛАТО, СРЕБРО И БАКАР НА ДРУШТВОТО ЗА ЕНЕРГЕТИКА РИ ЕНЕРГЕТИКА ПЕЛА ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛУКЕ“, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

1. На Друштвото за енергетика РИ ЕНЕРГЕТИКА ПЕЛА ДОО Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – олово, цинк, злато, сребро и бакар на локалитетот „Луке“, општина Крива Паланка, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7602600	4690800
T-2	7604450	4692120
T-3	7605100	4691550
T-4	7605360	4691540
T-5	7605680	4691920
T-6	7605940	4692400
T-7	7607100	4692980
T-8	7607380	4692760
T-9	7607000	4691300
T-10	7606880	4691080
T-11	7606850	4690500
T-12	7607100	4690260
T-13	7607100	4690180
T-14	7607180	4690000
T-15	7607460	4689700
T-16	7608360	4688960
T-17	7608440	4688720
T-18	7609000	4688260
T-19	7610000	4687640
T-20	7610000	4686000
T-21	7608500	4683580

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=29.259550 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-49/1
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2021.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на недвижната ствар, со вкупна површина од 107 м², која се наоѓа на улица „Маршал Тито“ бр. 21, Демир Капија, на КП бр. 4059, КО Демир Капија, запишан во Имотен лист бр. 872, сопственост на Република Македонија и тоа:
зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 59 м²;
зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 18 м²;
зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 15 м² и
зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 15 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-851/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2022.

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛ**

1. Се дава согласност за пренос на удел во Друштво за производство, трговија, градежништво и инженеринг МАРИБЕЛ увоз-извоз Прилеп ДОО од страна на отстапувачот на удел Блаже Тодороски, со живеалиште на ул.Илка Присаканка бр.43/а, Прилеп, ЕМБГ 0504965440001 и број на лична карта А0498864 издадена од МВР Прилеп на примателот на уделот ЊУ ВОРЛД ХОЛДИНГС (МАЛТА) ЛИМИТЕД, со седиште во Комплекс згради Валета, четврти спрат, стан 20, Јужна улица, Валета, Малта.

2. Надоместокот за давање на согласноста за преносот на уделот во износ од 4.660.687,00 денари примателот на уделот е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2029/1
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2023.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б2-ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КО КАТЛАНОВО ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б2-здравство и социјална заштита КО Катланово, општина Петровец.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 7134м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарски парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
1101	Катланово	Старо поле	нива	5
1101	Катланово	Старо поле	нива	6
1102	Катланово	Старо поле	поле	4
1102	Катланово	Старо поле	овоситарник	4
1104/1	Катланово	Старо поле	нива	5
1102/3	Катланово	Слоје	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			7500м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2314/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2024.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 160/2014) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012, 144/2014 и 33/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА

Член 1

Концесијата за детални геолошки истражувања на минерална сировина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина на локалитетот за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минерална сировина, потребно е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основна цел за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на локалитетот „Јарова Глава“ општина Сопиште.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2590/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2025.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 31.3.2015 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на недвижната ствар која се наоѓа на ул. „Кирил и Методи“ во Куманово, на КП бр.18418/1, КО Куманово, со вкупна внатрешна површина од 2041 м², евидентирана во Имотен лист бр.68510, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда 1, влез 1, ПР, ДП со површина од 834м²;
- зграда 1, влез 1, кат 1, ДП со површина од 719 м²;
- зграда 1, влез 1, кат 2, ДП, со површина од 243 м²;
- зграда 1, влез 1, ПО, П со површина од 188 м²;
- зграда 1, влез 1, кат 1, ПП со површина од 57м².

Член 2

Недвижната ствар од став 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2618/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2026.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО КЛАСИ НА НАМЕНА Г2, Г3 И Г4 – ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА КО ГРАДОШОРЦИ-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за

изградба на објекти со класи на намена Г2, Г3 и Г4 – лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта КО Градошорци-вон г.р., општина Василево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 6564 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
12 дп	Градошорци-вон г.р.	Голем ред	пакшпте	3
71/2	Градошорци-вон г.р.	Голем ред	иова	7
72	Градошорци-вон г.р.	Голем ред	пакшпте	3
73/2	Градошорци-вон г.р.	Голем ред	иова	7
74	Градошорци-вон г.р.	Голем ред	пакшпте	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				8566 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2751/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2027.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б3-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ КО ОРОВНИК ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б3-големи трговски единици КО Оровник, општина Охрид.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 8794м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
11772 дп	Оровник	Блато	иова	5
11773	Оровник	Блато	оволтарник	2
11773 дп	Оровник	Блато	гено-природна, неводни земјиште	0
11774 дп	Оровник	Блато	оволтарник	6
11783	Оровник	Блато	оволтарник	3
11784	Оровник	Блато	оволтарник	6
11785	Оровник	Блато	оволтарник	2
11784	Оровник	Блато	оволтарник	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				8846м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2753/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2028.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје, му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Малена за дијагноза - едлајотрски (високофреквенциски и инфантилни)	Babylog 8000	Дрегер	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје, склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2787/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2029.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Автоматски детски ултразвучен аналитички со триестна дифракциона крина слика со кинастиот од максимум 60 примероци на час	Medonic M	Буле Медикал АБ	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2788/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2030.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми септември“ - Скопје му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Малена за дијагноза - педијатриска (високофреквенциски и инфантилни)	Babylog 8000	Дрегер	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми септември, - Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2791/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2031.

Врз основа на член 15, став 2 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014 и 15/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за осигурување на депозити, усвоена од Управниот одбор на Фондот бр.02-94/1 од 10.02.2015 година, на седницата одржана на 10.02.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2803/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2032.

Врз основа на член 15, став 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014 и 15/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ДЕПОЗИТИ ЗА 2014 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се потврдува Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2014 година, УО. Од.бр.02 - 118/1 од 27.02.2015 година усвоена од Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити на седницата одржана на 27.02.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2803/2
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2033.

Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014 и 15/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ДЕПОЗИТИ ЗА 2015 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2015 година, УО. Од. бр.02-123/1 од 27.02.2015 усвоен од Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, на седницата одржана 27.02.2015 на година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2803/3
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2034.

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работа на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија за 2014 година бр. 01-278/1, донесена од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.2.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2837/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2035.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖ-
НОСТИТЕ – ДЕЛ ОД ДОМОТ НА АРМ СКОПЈЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари- објекти кои се наоѓаат на КП 12064/1 КО Центар 1, на место викано 11-ти Октомври бб и тоа:

- објект- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект б4, влез 1 кат приземје број на зграда 1, намена на зграда и друг објект б4, влез 1, кат приземје број 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 211 м2,

- објект- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект б4, влез 1, кат галерија број 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина 26 м2,

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2838/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2036.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство- то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4
„ТРЕБОВЉЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за услуги, трговија и промет „ПЕТРИН ЛОЦ“ ДООЕЛ Македонски Брод се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 4 „Требовље“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за услуги, трговија и промет „ПЕТРИН ЛОЦ“ ДООЕЛ Македонски Брод ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија, надоместокот преставува една годишна рата во износ од 108.130,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2944/1
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

2037.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство- то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1
„СТРОВИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за лов, трговија, производство и услуги „Балти Клепал“ увоз-извоз ДООЕЛ Црнилиште, Долнени се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 1 „Стровија“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за лов, трговија, производство и услуги „Балти Клепал“ увоз-извоз ДООЕЛ Црнилиште, Долнени ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија, надоместокот преставува една годишна рата во износ од 204.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2944/2
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2038.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 „ВЛАИНА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечко здружение „Острец“ Делчево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 2 „Влаина“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловечко здружение „Острец“ Делчево ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија, надоместокот преставува една годишна рата во износ од 62.650,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2944/3
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2039.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, 187/2013 и 33/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.3 „ГОЛАК“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечко здружение „Острец“ Делчево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 „Голлак“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловечко здружение „Острец“ Делчево ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија, надоместокот преставува една годишна рата во износ од 95.700,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2944/4
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2040.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, 187/2013 и 33/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.4 „БИГЛА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечко здружение „Острец“ Делчево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.4 „Бигла“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловечко здружение „Острец“ Делчево ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија, надоместокот преставува една годишна рата во износ од 51.900,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2944/5
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

2041.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, 187/2013 и 33/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.5 „ВРАТИСЛАВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-
КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение Ловно друштво М. Каменица „Саса“ - М. Каменица се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.5 „Вратиславци“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за кон-

сии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение Ловно друштво М. Каменица „Саса“ - М. Каменица ќе се уредат со Договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во Договорот за концесија, надоместокот преставува една годишна рата во износ од 27.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2944/6
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

2042.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.6 „КИСЕЛИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-
КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечко здружение „Острец“ Делчево се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.6 „Киселица“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловечко здружение „Острец“ Делчево ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија, надоместокот преставува една годишна рата во износ од 25.400,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2944/7
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2043.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.1 „ПОЛАКИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за услуги и трговија „Вајд Лајф Менаџмент“ ДООЕЛ Скопје се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.1 „Полаки“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за услуги и трговија „Вајд Лајф Менаџмент“ ДООЕЛ Скопје ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија, надоместокот преставува една годишна рата во износ 1.400.00,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2944/8
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2044.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.2
„ГЛАВОВИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечко здружение „Осогово“ Кочани се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.2 „Главовица“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловечко здружение „Осогово“ Кочани ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија, надоместокот преставува една годишна рата во износ 436.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2944/9
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2045.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ– КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТЕТО БР. 4 „ВЕЛЕШТА“

Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и Струга спроведена согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и Струга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/14).

Член 2

Постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека нема доставено ниту една прифатлива понуда.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и Струга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/14).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2944/10
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2046.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ– КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТЕТО БР. 5 „БАЊА“

Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и Струга спроведена согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во

ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и Струга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/14).

Член 2

Постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека се дознаени такви околности, кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата не би се објавил јавниот повик за доделување на концесијата, или јавниот повик суштински би се разликувал.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и Струга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/14).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2944/11
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2047.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 1 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ– КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТЕТО БР. 6 „ПОДЛОГ“

Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и Струга спроведена согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и Струга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/14).

Член 2

Постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека се дознаени такви околности, кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата не би се објавил јавниот повик за доделување на концесијата, или јавниот повик суштински би се разликувал.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Македонски Брод, Прилеп, Делчево, Кочани и Струга („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/14).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2944/12
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2048.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ КОЧАНИ И СТРУГА

Член 1

Со давањето на дивечот во ловиштата во Република Македонија на концесија на концесионер - правно лице се обезбедуваат услови за: одгледување и заштита на дивечот; одржување на нормална бројна состојба на дивечот според капацитетот на ловиштето; реинтродукција на основните ловностапански видови во ловиштето заради побрзо постигнување на капацитетот на ловиштето доколку има потреба; создавање на ремизи во ловиштето за размножување, заштита, прехрана и прихрана на дивечот под заштита; преземање на превентивни и други мерки за заштита на дивечот од болести; одржување на бројот на дивечот без заштита во обем кој не претставува опасност за дивечот под заштита; отстранување на кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир и вода за дивечот; одредување и спроведување на ловостој, привремена и трајна забрана за ловење на одредени видови дивеч; подигање и одржување на ловно-технички објекти во ловиштето; вршење на лов со расни кучиња (педигрирани); користење на соодветни средства за ловење и чување на дивечот во ловиштето.

Член 2

Основна цел на давањето на дивечот во ловиштата на концесија е планско стопанисување односно одгледување, заштита и користење на дивечот во Република Македонија.

Член 3

Предмет на концесија е давање на дивечот во ловиштата на користење со концесија на дел од ловиштата востановени со Одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија и тоа:

Реден број	Ловиште број	Име на ловиштето
1	2	3
Брегалиничко ловностапанско подрачје		
реон Кочани		
1	5	„Бана“
2	6	„Додеж“
Одриско-Преспанско ловностапанско подрачје		
реон Струга		
3	4	„Велити“

Член 4

Постапката за доделување на концесија на дивечот ќе биде спроведена во рок до 150 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на дивечот во ловиштата, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во рок од десет дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот кој на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставуваат за одобрување до Владата на Република Македонија.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесии на дивечот во ловиштата, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за ловството и Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2944/13
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2049.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-то земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА КОНСКО СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО КОНСКО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на брана и акумулација Конско со придружни објекти КО Конско, општина Гевгелија.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 205872м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
284/2	Конско	Горно Поле	нива	6
288/1	Конско	Горно Поле	нива	5
288/2	Конско	Горно Поле	нива	5
294	Конско	Горно Поле	ливада	4
295	Конско	Горно Поле	пасиште	3
296	Конско	Горно Поле	ливада	4
297	Конско	Горно Поле	ливада	4
298	Конско	Горно Поле	ливада	4
299	Конско	Лките	пасиште	4
305/1	Конско	Конско	нива	3
305/2	Конско	Долно Поле	ливада	4
306	Конско	Долно Поле	пасиште	4
307/1	Конско	Долно Поле	пасиште	3
309/1	Конско	Долно Поле	ливада	4
309/2	Конско	Долно Поле	ливада	4
310	Конско	Долно Поле	ливада	4
312	Конско	Долно Поле	ливада	4
313	Конско	Долно Поле	ливада	4
314/1	Конско	Долно Поле	ливада	4
314/2	Конско	Долно Поле	ливада	4
315	Конско	Орница	пасиште	3
316/1	Конско	Долно Поле	ливада	4
316/2	Конско	Долно Поле	ливада	4
317/1	Конско	Долно Поле	ливада	4
317/2	Конско	Долно Поле	ливада	4
318	Конско	Орница	пасиште	3
321	Конско	Орница	пасиште	3
322	Конско	Долно Поле	ливада	5
323	Конско	Долно Поле	нива	5
324	Конско	Долно Поле	ливада	4
325	Конско	Орница	пасиште	3
326	Конско	Долно Поле	ливада	4
327	Конско	Долно Поле	ливада	4
328	Конско	Долно Поле	ливада	4
329	Конско	Долно Поле	ливада	4
330	Конско	Долно Поле	ливада	4
331	Конско	Долно Поле	нива	6
332	Конско	Долно Поле	нива	6
333	Конско	Долно Поле	нива	6
334/1	Конско	Долно Поле	нива	6
334/2	Конско	Долно Поле	нива	6
335/1	Конско	Долно Поле	нива	6
335/2	Конско	Долно Поле	нива	6
336/1	Конско	Долно Поле	нива	6
336/2	Конско	Долно Поле	нива	6
337/1	Конско	Долно Поле	ливада	4
337/2	Конско	Долно Поле	ливада	4
337/3	Конско	Долно Поле	ливада	4
338	Конско	Долно Поле	ливада	4
339	Конско	Долно Поле	нива	6
340	Конско	Долно Поле	ливада	4
341/1	Конско	Долно Поле	ливада	4
341/2	Конско	Долно Поле	ливада	4
342/1	Конско	Долно Поле	ливада	4
342/2	Конско	Долно Поле	ливада	4
343	Конско	Долно Поле	ливада	4
344	Конско	Долно Поле	пасиште	3
345	Конско	Долно Поле	ливада	4

346	Конско	Долно Поле	ливада	4
347	Конско	Долно Поле	пасиште	3
350/1	Конско	Долно Поле	пасиште	4
350/2	Конско	Долно Поле	пасиште	4
351/1	Конско	Долно Поле	пасиште	3
351/2	Конско	Долно Поле	пасиште	3
353/1	Конско	Долно Поле	пасиште	3
353/2	Конско	Долно Поле	пасиште	3
354/1	Конско	Долно Поле	пасиште	3
354/2	Конско	Долно Поле	пасиште	3
355	Конско	Долно Поле	пасиште	3
360/1	Конско	Горно Поле	ливада	4
360/2	Конско	Горно Поле	ливада	4
360/3	Конско	Горно Поле	ливада	4
362	Конско	Лките	ливада	4
366	Конско	Лките	пасиште	3
368	Конско	Горно Поле	ливада	4
369/2	Конско	Горно Поле	ливада	4
370	Конско	Лките	пасиште	3
371	Конско	Лките	нива	6
382/1	Конско	Лките	пасиште	3
384/1	Конско	Лките	пасиште	3
385	Конско	Долно Поле	нива	6
386	Конско	Долно Поле	нива	6
387	Конско	Долно Поле	нива	6
389/1	Конско	Долно Поле	нива	5
389/2	Конско	Долно Поле	нива	5
390	Конско	Долно Поле	нива	6
391	Конско	Долно Поле	ливада	3
393/1	Конско	Долно Поле	нива	5
393/2	Конско	Долно Поле	нива	5
394	Конско	Долно Поле	нива	5
397	Конско	Долно Поле	нива	6
398	Конско	Долно Поле	нива	6
399	Конско	Долно Поле	ливада	5
400	Конско	Орница	пасиште	3
401	Конско	Долно Поле	ливада	5
402/1	Конско	Долно Поле	ливада	4
402/2	Конско	Долно Поле	ливада	4
403	Конско	Орница	пасиште	3
404	Конско	Долно Поле	пасиште	3
408	Конско	Долно Поле	пасиште	3
409/1	Конско	Долно Поле	пасиште	4
409/2	Конско	Долно Поле	пасиште	4
411	Конско	Долно Поле	пасиште	4
412/1	Конско	Долно Поле	ливада	4
412/2	Конско	Долно Поле	ливада	4
415/1	Конско	Долно Поле	пасиште	4
415/2	Конско	Долно Поле	пасиште	4
630	Конско	Село	пасиште	3
633	Конско	Село	пасиште	3
689	Конско	Село	пасиште	4
698/4	Конско	Село	пасиште	2
699/2	Конско	Село	пасиште	2
709	Конско	Село	нива	6
дел 275	Конско	Горно Поле	нива	6
дел 281	Конско	Горно Поле	нива	6
дел 282/1	Конско	Будурки	нива	6
дел 282/2	Конско	Горно Поле	нива	6
дел 283/1	Конско	Горно Поле	нива	6
дел 283/2	Конско	Горно Поле	нива	6
дел 284/1	Конско	Горно Поле	нива	6
дел 285	Конско	Горно Поле	ливада	4
дел 286/2	Конско	Горно Поле	ливада	4

дел 287	Конско	Горно Поле	нива	5
дел 289	Конско	Горно Поле	нива	5
дел 290/2	Конско	Горно Поле	нива	3
дел 291	Конско	Горно Поле	нива	5
дел 292/2	Конско	Горно Поле	нива	5
дел 301/2	Конско	Горно Поле	нива	5
дел 304	Конско	Долно Поле	пасиште	3
дел 307/2	Конско	Долно Поле	пасиште	3
дел 308	Конско	Долно Поле	нива	3
дел 311	Конско	Долно Поле	пасиште	3
дел 363	Конско	Лките	пасиште	3
дел 367	Конско	Горно Поле	ливада	4
дел 369/1	Конско	Горно Поле	ливада	4
дел 373	Конско	Горно Поле	пасиште	4
дел 375/1	Конско	Лките	пасиште	4
дел 375/2	Конско	Лките	пасиште	4
дел 377	Конско	Лките	пасиште	3
дел 378	Конско	Лките	пасиште	3
дел 382/2	Конско	Лките	пасиште	3
дел 384/2	Конско	Лките	пасиште	3
дел 610	Конско	Село	пасиште	3
дел 686	Конско	Село	пасиште	4
дел 696	Конско	Село	пасиште	2
дел 698/1	Конско	Село	пасиште	2
дел 698/2	Конско	Село	пасиште	2
дел 698/3	Конско	Село	пасиште	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1303430м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2979/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2050.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Производител	Модел	Количина
1	Регистратор (аппарат за дигитално измерување)	Медик КОЛД	МВ 2000	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“, - Скопје.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2982/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2051.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за правда - Управа за водење на матични книги и се даваат на трајно користење без надомест дел од недвижните ствари - деловни простории на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бб, Скопје, зграда број 1, влез 1, дел од приземје, со пов-

ршина од 138,53 м² и дел од подрум со површина од 70,59 м² на КП бр.9521, КО Центар 1, евидентирани во Имотен лист бр. 9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2988/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2052.

Врз основа на член 19-а став 3 од Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2005, 107/2007, 135/2011 и 69/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМНА СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. На Министерството за труд и социјална политика за потребите на евидентираниите социјални случаи, бесплатно се отстапува следната стока со завршена царинска постапка:

СПИСОК НА СТОКИ ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ						
Реден број	Вид	Артикул	Единица мереа	Количина	Број на предмет	Година на заплата
1	Облека	Мужски панталони	Сетови	2.400	071835/14	2014
2		Женски панталони	Сетови	1.800	071835/14	2014
3		Долги панталони	Парче	1.200	071835/14	2014
Вкупно:				5.400		

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3038/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2053.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија бр.09-1389/1 од 19.03.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3208/1
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2054.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за управување со одземен имот бр.09-1131/9 од 19.03.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3208/2
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2055.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје бр.09-1226/2 од 19.03.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3208/3
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2056.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ЧАИР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на општина Чаир бр. 09-1391/2 од 19.03.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3208/4
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2057.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Основен суд Скопје 1 Скопје бр.09-1324/5 од 19.03.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3208/5
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2058.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за иселеништво бр.09-1390/1 од 19.03.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3208/6
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2059.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ – ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ОД БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј од Битола – како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

- КП.бр.4818/1 КО Ресен во идеален дел од $\frac{3}{4}$, со површина од 938м², евидентирана во Имотен лист бр. 1780, согласно Решение за експропријација бр.26-21/2 од 10.03.2015 година на Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи – Подрачно Одделение за првостепена управна постапка во Ресен, за изградба на објект од јавен интерес Музеј „Куќата на Тарчеви“.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за предавање на недвижност – градежно земјиште во владение на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј од Битола бр. 42-10155/1 од 18.11.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/2014).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3608/1
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2060.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.3.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Г3- СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО МАМУТЧЕВО ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Мамутчево, општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 573199м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарски општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
1409	Мамутчево	Куколо	инна	4
1409 дел	Мамутчево	Куколо	инна	3
1516 дел	Мамутчево	Куколо	инна	4
Вкупна површина на земјиштето по планскиот опфат:				673199м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9500/1-14
31 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2061.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

1. Тони Димовски се разрешува од должноста директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-3648/1
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2062.

Врз основа на член 11 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 5/2009 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 март 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се именува Билјана Вуковиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24–3649/1
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2063.

Врз основа на член 14 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен имот, предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 31 март 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

1. За вршители на должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, за време од два месеци се именуваат:

- Владимир Спиркоски,
- Адријана Сливоска,
- Мери Дика – Георгиевска,
- Миле Мојсовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24–3650/1
31 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015054